

## Реден број на прилогот: 1

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Финансиско известување		
2.	Код	511		
3.	Студиска програма	Сметководство и ревизија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје		
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2020-2021 /прв	7. Број на ЕКТС 6	
8.	Наставник	Проф. д-р- Атанаско Атанасовски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни за:			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка на целосен сет на финансиски извештаи според барањата на МСФИ</li> <li>2. Критичка анализа, оценка и избор на сметководствена политика според МСФИ за најзначајните деловни трансакции</li> <li>3. Подготовка на консолидирани финансиски извештаи и примена на сметководствени методи на целосна консолидација и метод на главнина за вложувања во придружени ентитети .</li> <li>4. Обелоденување на финансиски информации во белешките кон финансиските извештаи</li> <li>5. Анализа на финансиската состојба и резултати од информациите презентирани и обелоденети во целосниот сет на финансиски извештаи</li> <li>6. Оценка на квалитетот на сметководството и финансиското известување преку показатели пресметани врз основа на клучните сметководствени категории и позиции од финансиските извештаи</li> </ol>			
11.	Содржина на предметната програма:			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Регулаторна рамка на финансиското известување;</li> <li>2. Презентација на целосен сет на финансиски извештаи согласно барањата на МСФИ;</li> <li>3. Сметководствен третман на материјални нетековни средства;</li> <li>4. Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош</li> <li>5. Нематеријални средства;</li> <li>6. Обезвреднување на средствата;</li> <li>7. Залихи и договори за изградба;</li> <li>8. Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки</li> <li>9. Настани после датумот на известување</li> <li>10. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства;</li> <li>11. Сметководство за финансиски инструменти;</li> <li>12. Сметководство за наеми;</li> <li>13. Сметководство за даноци;</li> <li>14. Консолидирани финансиски извештаи;</li> <li>15. Сметководство за придружени ентитети;</li> <li>16. Заработка по акција;</li> <li>17. Анализа на финансиските извештаи подготвени според барањата на МСФИ;</li> <li>18. Извештаи за парични текови;</li> <li>19. Анализа на квалитетот на сметководството и известувањето.</li> </ol>			
12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, поддржани со LCD и PowerPoint.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 25 часови = 175 часови		
14.	Распределба на расположливо време	40+15+120 = 175 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	40 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови

		16.2.	Самостојни задачи	40 часови		
		16.3.	Домашно учење	50 часови		
17.	Начин на оценување	50+40+10 = 100 бода				
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Институт на овластени ревизори на РМ	Финансиско известување	Институт на овластени ревизори на РМ	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kieso, Weygandt, Warfield,	Intermediate accounting: IFRS edition, 3ed.	Wiley	2018
		2.	PKF International	Wiley Interpretation and application of IFRS standards	John Wiley and Sons, ltd.	2018
		3.	William R. Scott	Financial Accounting Theory, 7ed.	Pearson Canada Inc.	2015